

ПРВ ФЕСТИВАЛ ВО ЧЕСТ НА 8 СЕПТЕМВРИ



Од 8 до 11 септември на повеќе локации во Битола ќе се одржи Европски младински интер-културен фестивал "ИНДЕПЕНДЕНС Фест". Фестивалот ќе собере 70 млади луѓе од 12 европски земји, кои преку најразлични културно-уметнички активности ќе го одбележат Денот на независноста на Македонија. Ова е прв фестивал од овој вид и прв кој воопшто се одржува по повод 8 Септември во изминатите 14 години.

Фестивалот има тенденција да прерасне во традиционален, а го организира младинската организација УМКА - Македонија (YMCA-Macedonia), во соработка со Општина Битола, во рамките на проектот за младинска размена Јустинијанова Порта, поддржан од Европската комисија.

МАКЕДОНСКА КУЛТУРА ВО РУСИЈА

"Македонија беше извор на семето и верата и просветувањето. Семе кое во Русија падна на плодно тло и даде богат плод. Македонија е втемелена врз наследството на една древна култура, порта низ која светиот апостол Павле го почна ширењето на христијанството во Европа", рече македонскиот министер за култура Благој Стефановски на отворањето на манифестацијата "Денови на македонската култура", која деновиве се одржува во Москва и во Санкт Петербург.



Програмата на овој гала-концерт ја отвори "Танец" со "Тешкото", по што настапија оперската певица Весна Гиновска-Илкова, Зафир Хаџиманов, кој беше и водител на вечерта, квартетот Даутовски и Влатко Стефановски.

Меѓу гостите на приемот, кој по концертот го приреди македонскиот амбасадор во Москва, Ристо Никовски, беа присутни и повеќе странски дипломати, академици, професори и црковни лица.

Главен повод е одбележувањето на Денот на државноста на нашава земја - 8 Септември, во чија чест во наредните пет дена, покрај во руската престолнина Москва и во Санкт Петербург, ќе се одржат и серија други културни настани.

Гостувањето на македонското Министерство за култура во Русија е возвратна посета на руското Министерство за култура и "Деновите на културата на Руската Федерација", кои лани се одржаа во Скопје.

ОСУМ ГОДИНИ ОД СМРТТА НА МАЈКА ТЕРЕЗА



Годинава се навршуваат 8 години од денот на упокојувањето на единствената нобеловка од Македонија, Мајка Тереза, што се одбележа на 5 септември со положување цвеќе и палење на спомен-свеќа на споменикот во центарот на Скопје.

Цел свет ја запозна и во неа виде човек, жена која несебично беше посветена на сочувствувањето и помагањето на болните и на оние кои страдаа. Својата хумана, воедно и животна мисија Мајка Тереза ја заврши во 1997 година во далечната Калкута.

"Ние сме возбудени, среќни во исчекување на чинот на нејзиното прогласување за светица, тие месеци се одбојуваат", изјави Стојан Тренчевски, претседател на асоцијацијата "Мајка Тереза".

Во чест на Мајка Тереза во спомен-собата е отворена ликовна изложба од дваесетина дела на сликарката Анче Колева.

МЕЃУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА "СВЕТИ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ"

Од 5 септември почна деветнаесеттото издание на меѓународната ликовна колонија "Свети Јоаким Осоговски" во истоимениот манастир во Крива Паланка. Во годинашнава колонија учество ќе земат Берхнард Колеман од Австрија, Меги Тенесен од САД, Вала Валроун од Шведска, Александар Тихонич од Русија, Билур Водина од Турција, Нехама Лавендел и Надав Блох од Израел, Александар Прибичевиќ и Јелена Бојаниќ од Србија и Црна Гора, Данчо Григоров од Бугарија и нашите уметници Ана Темкова, Димитар Малидинов, Маргарита Киселички, Пепица Јаначковска и Анета Ивановска.

Оваа меѓународна колонија ќе трае до 20 септември, а создадените дела ќе бидат изложени во новоотворената галерија во манастирот, кои потоа ќе бидат претставени и во Скопје, Куманово, Штип, Кочани и во други македонски градови.



ОХРИД 25 ГОДИНИ ПОД ЗАШТИТА НА УНЕСКО



Пред точно 25 години, на 5 септември 1980 година, официјално е потпишан и му е врачен сертификатот од UNESCO на градот Охрид, со што овој македонски град влегува во списокот под заштита на Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура - UNESCO (види прилог копија од оригиналот на сертификатот).

АКРЕДИТИВИ ЗА АМБАСАДОРКАТА МИЛОВАНОВИЧ

Новонаименуваниот и ополномоштен амбасадор на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, Нејзина-та екселенција г-ѓа Џилиан Арлет Милованович ги предаде своите акредитиви.




Миловановиќ има долгогодишна дипломатска кариера. На амбасадорската должност во Македонија доаѓа од местото заменик-шеф на мисија на американската Амбасада во Преторија, Јужна Африка. Претходно била заменик шеф на мисија во Амбасадата на САД во Стокхолм и директор на Канцеларијата за нордиски и балтички земји во Стејт департментот.

САЕМ НА ЗДРАВА ХРАНА ВО СТРУМИЦА

На Вториот еко-саем, кој го организираше Здружение-то "Еко-градинар" од Струмица, а се одржа во овој град, земјоделците кои се грижат за природата изложува здрава храна без пестициди произведена во чиста средина.

Земјоделците презентираа повеќе видови зеленчук и овошје, нивни преработки и млечни производи, нудејќи ја органската храна како алтернатива за конвенционалното производство. Интересот за неа е голем, но и покрај донесениот Закон за органско земјоделство и постоење услови, производителите велат дека помошта од државата е неопходна.



"МАКЕДОНИЈА ГИ КРШИ РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА"

"750 луѓе од Македонски железници се отпуштени на дискриминаторски начин, а раководството на претпријатието продолжува со заплашување на синдикалните лидери". Американската федерација на трудот му упати писмо со ваква содржина на премиерот Владо Бучковски.



Од името на 13 милиони луѓе Федерацијата бара од Владата на РМ да ги врати на работа отпуштените синдикалци. За кршењето на работничките права и сомневањата за корупција, оваа Федерација веќе ја известила и Светска банка.

Првиот човек на Федерацијата, Џон Свени, изразува загриженост, бидејќи ваквите случувања создаваат слика дека Македонија сериозно ги крши работничките права и итно ја повикува Владата да престане со таквиот начин на однесување.

Отпуштањата во МЖ беа проследени со неколку штрајкови и протести.

Вработените обвинуваа дека списоците се кројат по партиски клуч.

Реагираше и Светска банка дека некои од критериумите по кои се прават списоците се субјективни, но сепак тие не беа променети.

"КАТРИНА" ЗЕМА ГОЛЕМ БРОЈ ЖРТВИ



Според најновите официјални податоци, во ураганот "Катрина" загинале 234 лица. Најмногу загинати има во Мисисипи - 160, во Луизијана - 59, во Флорида - 11 и во Алабама и Џорџија по две лица.

Градоначалникот на Њу Орлеанс, Реј Нејгин, стравува дека настрадале до 10.000 луѓе. Околу 300.000 жители останаа без покрив над главата и се наоѓаат во прифатни центри во 16 американски држави, соопшти сојузната Агенција за итни случаи.

Поради ураганот се затворени повеќе од 700 нафтени платформи, а според локалните власти штетата се проценува на околу 100 милијарди долари.

Гувернаторката на Луизијана, Катлин Бланко, побара да се направи Маршалов план, сличен како планот за помош на Европа по Втората светска војна, со цел обнова на сојузната држава погодена од ураганот.

Буш ги увери Американците дека тој лично и администрацијата прават сè што е можно за да им се укаже помош на настраданите од ураганот во јужните држави.